

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Април 2024 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2023 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2023 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2023 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-25
Прилози:	
- Годишна сметка за 2023 година	
- Извештај за работење за 2023 година	



До

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово

Скопје, 9.04.2024г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2023 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без

разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на друштвото по 31 Декември 2023 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на залихите на сировини и материјали и залихите на готови производи на крајот на годината. Ние не бевме во можност да се увериме во однос на количествата на овие залихи преку спроведување на други ревизорски постапки. Бидејќи залихи влијаат на резултатите од работењето и паричните текови ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Извештајот за сеопфатна добивка и нето паричните текови од оперативни активности, прикажани во Извештајот за паричните текови.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од изнесеното во Основите за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово на ден 31 Декември 2023 година, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2023 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно MPC 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово за годината која завршува на 31 Декември 2023 година.

Скопје, 9 Април 2024 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска



УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,




Данче Зографска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2023 година

	Белешки	2023	во 000 МКД 2022
Приходи од продажба	5	320.933	291.117
Останати деловни приходи	5	44.813	37.344
Набавна вредност на продадени стоки	6	(260.988)	(249.788)
Трошоци за сировини и материј.	6	(7.913)	(8.665)
Услуги	6	(9.340)	(6.904)
Останати трошоци од работење	6	(9.193)	(10.721)
Трошоци на вработени	7	(26.473)	(20.978)
Амортизација	6	(8.616)	(8.061)
Вредносно усогласување	6	(1.599)	(561)
Други трошоци	6	(11.889)	(7.090)
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		29.735	15.693
Приходи од финансирање	8	3.784	3.118
Расходи од финансирање	9	(1.606)	(1.845)
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		31.913	16.966
Данок од добивка	10	(4.145)	(2.177)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>27.768</u>	<u>14.789</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>27.768</u>	<u>14.789</u>
Добивка по акција		17.439,00 мкд	18.870,00 мкд

Во Валандово

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2023 година

	Белешки	2023	во 000 МКД 2022
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	134	252
Материјални средства	13	446.011	445.389
Финансиски вложувања	14	120.000	120.000
<i>Вкупно нетековни средства</i>		566.145	565.641
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	15	43.507	35.053
Побарувања од купувачи	16	59.178	53.105
Останати краткор. побарувања	17	85	70
Пари и парични еквивал. АВР	18	11.087	2.318
<i>Вкупно тековни средства</i>		113.857	90.546
ВКУПНО СРЕДСТВА		680.002	656.187
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц. главнина)	19	2.627	2.627
Резерви		38.193	38.193
Акумулирана добивка		414.492	399.703
Нето добивка од теков. година		27.768	14.789
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		483.080	455.312
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>	20	113.516	117.834
Краткорочни финансиски обврски	21	10.000	8.736
Краткорочни обврски кон добав.	22	59.772	61.780
Останати краткорочни обврски	23	8.326	10.187
Обврски за даноци, придонеси и др. ПВР	23	5.308	2.338
<i>Краткорочни обврски</i>		83.406	83.041
<i>Вкупно обврски</i>		196.922	200.875
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		680.002	656.187

Во Валандово

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2022 год.	2.627	30.153	391.741	16.002	440.523
Распред. на добивка	-	8.040	7.962	(16.002)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2022 год.				14.789	14.789
Состојба 31.12.2022 год.	2.627	38.193	399.703	14.789	455.312
Состојба 01.01.2023 год.	2.627	38.193	399.703	14.789	455.312
Распред. на добивка	-	-	14.789	(14.789)	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2023 год.				27.768	27.768
Состојба 31.12.2023 год.	2.627	38.193	414.492	27.768	483.080

Во Валандово



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	2023
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	31.913
<i>Прилагодување за</i>	
Амортизација на нетековни средства	8.616
Отписи	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-
Платен данок на добивка	(4.145)
Паричен тек од деловни активности	
Зголемување на побарувања по сите основи	(6.088)
Зголемување за залихи	(8.454)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(2.008)
Зголемување на останати обврски	(1.861)
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	2.970
	(10.970)
Нето прилив од деловни активности	<u>20.943</u>
Паричен тек од инвестициони активности	
Набавка (отуѓување) на НПО	(9.120)
Зголемување на долг.вложувања	-
Зголемување на краткорочни вложувања	-
Нето промени од инвестициони активности	<u>(9.120)</u>
Паричен тек од финансиски активности	
Приливи на долгорочни кредити	(4.318)
Приливи на краткорочни кредити	1.264
Исплатена дивиденда	-
Нето промени од финансиски активности	<u>(3.054)</u>
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	8.769
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	2.318
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	11.087

Во Валандово

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово е акционерско друштво, со акции во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 22.11.1991 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4281390. Седиштето на Друштвото е во Валандово, на ул. Ленинова бр.1.

Основна дејност на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово е неспецијализирана трговија на големо. Друштвото има 10 подружници.

Друштвото на крајот на 2023 година има 52 вработени лица.

Финансиските извештаи на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово се усвоени и одобрени од менаџментот на 14.03.2024 година

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2023 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2023 години во денари

Валута	31.12.2023	31.12.2022
1 ЕВРО	61,4950	61,4932

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во

странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5.1 Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2023 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	25%-10%
-Компјутери	4 години	25%
-Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност.

Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво. Финансиските средства, финансиските обврски и инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по

нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од

средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден сегменти, и деловните приходи ги остварува од неспецијализирана трговија на големо. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2022 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за 2023 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од домашни правни лица плаќа договорни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик.

Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно поголем број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

На 31.12.2023 година Друштвото имало вкупно 190.350 илјади МКД финансиски средства, од кои 120.000 илјади МКД каматоносни, долгорочни и 70.350 илјади МКД финансиски средства некаматоносни, краткорочни и вкупно 196.922 илјади МКД финансиски обврски, од кои 83.406 илјади краткорочни финансиски обврски и 113.516 илјади долгорочни каматоносни обврски.

3) *Ликвидносен ризик*

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

4) *Даночен ризик*

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) *Капитален ризик*

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото има издвоено за резерви над 1/10 од запишаниот капитал.

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Приходи од продажба на стоки во земјата	242.150	203.755
Приходи од продажба на стоки во странство	2.154	3.816
Останати приходи од продажба	76.629	83.546
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>320.933</u>	<u>291.117</u>
Приходи од наемнини	31.628	30.984
Приходи од субвенции	-	709
Приходи од отписи на обврски и наплатени побаранија	21	195
Приходи од утврдени вишоци	1.544	114
Останати приходи од работење работи и др	11.620	5.342
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>44.813</u>	<u>37.344</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>365.746</u>	<u>328.461</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Набавна вредност на продадени стоки	260.988	249.788
Потрошени сировини и материјали	1.109	1.158
Потрошена енергија	5.353	6.215
Потрошени резервни делови	1.275	1.135
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	176	157
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>7.913</u>	<u>8.665</u>
Транспортни, телеком и други услуги	774	778
Наеми	153	112
Комунални услуги	242	-
Инвестиционо одржување	306	285
Останати услуги	7.865	5.729
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>9.340</u>	<u>6.904</u>

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Трошоци за вработени -бруто плати	23.184	18.606
Други трошоци за вработени	3.289	2.372
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>26.473</u>	<u>20.978</u>
<i>Амортизација</i>	<u>8.616</u>	<u>8.061</u>
Трошоци за надомест на одбори		
Репрезентација	5.623	6.108
Осигурување	1.136	1.394
Банкарски провизии	1.188	1.850
Даноци, такси и царини	684	705
Професионални и други услуги	562	664
Останати трошоци од работење	-	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>9.193</u>	<u>10.721</u>
Кусоци, кало,растур	2.103	352
Дополнително утврдени попусти	9.786	6.738
Вредносно усогласување на тековни средства	-	-
Расходи од поранешни години	1.599	561
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>336.011</u>	<u>312.768</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Нето плати	15.493	12.482
Даноци на плати	1.199	914
Придонеси на плати	6.492	5.210
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>23.184</u>	<u>18.606</u>
Останати трошоци на вработени	3.289	2.372
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>26.473</u>	<u>20.978</u>

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Приходи од камати	3.749	3.094
Позитивни курсни разлики	35	24
Останати финансиски приходи	-	-
<i>Вкупни приходи од финансирање</i>	<u>3.784</u>	<u>3.118</u>

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Камати по кредити и позајмици	1.468	1.737
Негативни курсни разлики	138	108
<i>Вкупни расходи од финансирање</i>	<u>1.606</u>	<u>1.845</u>

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добивка пред оданочување	31.913	16.966
Непризнаени расходи од задршки	62	60
Непризнаени расходи за репрезентација	5.061	5.497
Останати непризнаени расходи	4.506	7.287
Основа за данок на добивка	41.542	29.810
Намалување на даночни основа	(93)	(8.040)
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	41.449	21.770
Пресметан данок на добивка	4.145	2.177
Даночни ослободувања	-	-
<i>Вкупно данок на добивка</i>	<u>4.145</u>	<u>2.177</u>
<i>Ефективна даночна стапка</i>	12,99%	12,83%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето добивката од 2022 година не е распределена и е пренесена во акумулираната добивка.

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Лиценци	Софтвери	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2022	-	407	407
Набавки во тек на год.	-	61	61
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	468	468
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2022	-	102	102
Амортизација	-	114	114
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	216	216
Нето вредност на 31.12.2022	-	252	252
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	-	468	468
Набавки во тек на год.	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	468	468
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	-	216	216
Амортизација	-	118	118
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	334	334
Нето вредност на 31.12.2023	-	134	134

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во 000 МКД					Вкупно
	Земја	Градежни објекти	Опрема	Транспортни средства	Инвестиции во тек	
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2022	-	477.286	6.255	22.080	49.528	555.149
Набавки во тек на год.	-	6.032	2.487	3.239	-	11.758
Пренос од инвест.во тек	-	49.286	-	-	(49.528)	(242)
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	532.604	8.742	25.319	-	566.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	99.001	5.496	8.832	-	113.329
Амортизација	-	5.298	319	2.330	-	7.947
Расходи	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	104.299	5.815	11.162	-	121.276
Нето вредност на 31.12.2022	-	428.305	2.927	14.157	-	445.389
Набавна вредност						
Состојба 01.01.2023	-	532.604	8.742	25.319	-	566.665
Набавки во тек на год.	387	3.515	169	5.050	-	9.121
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	387	536.119	8.911	30.369	-	575.786
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	104.299	5.815	11.162	-	121.276
Амортизација	-	5.341	510	2.648	-	8.499
Расходи	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	109.640	6.325	13.810	-	129.775
Нето вредност на 31.12.2023	387	426.479	2.586	16.559	-	446.011

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	во 000 МКД	
	31.12.2023	31.12.2022
Вложување во финасиски институции	120.000	120.000
Останати вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	120.000	120.000

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово

15. ЗАЛИХИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Материјали и суровини	-	-
Трговски Стоки	43.507	35.053
Вкупно залихи	43.507	35.053

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Побарувања од купувачи во земјава	44.616	39.030
Побарувања од купувачи во странство	1.415	1.350
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	13.147	12.725
Вкупно побарувања од купувачи	59.178	53.105

17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Побарувања од вработени	85	70
Тековни даночни обврски	-	-
Останати побарувања	-	-
Вкупно други побарувања	85	70

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Пари на денарски сметки и во благајна	11.051	2.282
Пари на девизни сметки и во благајна	36	36
Парични депозити по видување	-	-
Вкупно парични средства	11.087	2.318

19 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

МКД

Сопственост	Влог во акции 01.01.2023	%	Промени	Број на акции 31.12.2023	%
Благој Најдов	1.970.300	75,0%	-	1.970.300	75,0%
Марица Најдова	656.800	25,0%	-	656.800	25,0%
Вкупно	2.627.100	100%		2.627.100	100%

* Главнината се состои од 848 акции со номиналната цена на една акција изнесува 51 Евра, во сметководствената евиденција е изразена во МКД.

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во 000 МКД

	31.12.2023	31.12.2022
Долгорочни обврски кон банки	102.800	117.834
Останати долгорочни обврски	10.716	-
Вкупни долгорочни финансиски обврски	113.516	117.834

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
НЛБ БАНКА АД Скопје 41003127980	МКД	1.946.158	25.02.2025	2,67%
НЛБ БАНКА АД Скопје 41003120900	МКД	2.499.993	02.03.2024	3,46%
НЛБ БАНКА АД Скопје 41003118868	МКД	5.250.000	02.11.2025	2,34%
НЛБ БАНКА АД Скопје 41003118850	МКД	23.666.848		
НЛБ БАНКА АД Скопје 41003065551	МКД	84.471.353	28.05.2028	2,84%

Краткорочен дел од долгорочни кредити

	31.12.2023	31.12.2022
Кредитни обврски до 12 месеци	20.088	20.088
Лизинг обврски до 12 месеци	-	-
Вкупно	20.088	20.088

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во 000 МКД

	31.12.2023	31.12.2022
Кратк.обврски кон поврзани субјекти во земјата	-	-
Кратк.обврски кон банки	10.000	8.736
Останати кратк.обврски-позајмици	-	-
Вкупни крат.финансиски обврски	10.000	8.736

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
НЛБ БАНКА АД Скопје	МКД		до 12 месеци	3,50%

22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добавувачи во земјата	40.816	37.176
Добавувачи во странство	18.956	24.604
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	59.772	61.780

23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Примени аванси	185	285
Обврски кон вработени	3.098	4.688
Обврски за придонеси на плати	717	620
Тековни даночни обврски	5.308	2.338
Останати обврски	4.326	4.594
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	13.634	12.525

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во 2023 година нема трансакции со поврзани субјекти.

25. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото на 31 Декември 2023 година нема тужени побарувања/обврски.

26. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2023 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2023 година.

Врз основа на Статутот на ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово, Директорот го поднесе следниот:

ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТЕЊЕТО НА
ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД Валандово


за периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година

Друштвото во 2023 година од работењето ги оствари следните финансиски резултати:

Приходи од редовно работење	365.745.915,00 МКД
Останати приходи	3.784.799,00 МКД
ВКУПНИ ПРИХОДИ	369.530.714,00 МКД
Трошоци на работење	336.011.397,00 МКД
Останати трошоци	1.605.910,00 МКД
ВКУПНИ РАСХОДИ	337.617.307,00 МКД
БРУТО ДОБИВКА	31.913.407,00 МКД
Даџок на добивка	4.145.012,00 МКД
НЕТО ДОБИВКА	27.768.395,00 МКД
ВКУПНО СРЕДСТВА	680.002.302,00 МКД
ВКУПНО ОБВРСКИ	196.922.032,00 МКД

Остварените финансиски резултати се разгледани и прифатени. За распределбата на остварената добивка ќе се решава дополнително.

Скопје, 14.03.2024 година.



ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

